



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Службен гласник на Општина Прилеп – Излегува по потреба	30 Јули 2015 година Службен гласник број 9 Овој примерок чини 50 ден. Годишна претплата 2.000 ден.	Жиро с-ка при Комерцијална банка – Филијала Прилеп 300020000208779 ЕДБ 4021996117695
Адреса: Питу Гули бр.2, тел.416-454, www.prilep.gov.mk, емаил :prilep@prilep.gov.mk		

АКТИ ОД ГРАДОНАЧАЛНИК

Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.199/2014, 42/2015, 44/2015), Комисијата за урбанизам од член 23, формирана од Градоначалникот на Општина Прилеп со Решение број 08-1604/1 од 15.07.2015год. ја донесува следната:

О Д Л У К А

**за организирање на Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на
Урбанистички планови**

член 1

Со оваа одлука се организира Јавен повик согласно со член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.199/2014, 42/2015, 44/2015), во третиот квартал од 2015год.

член 2

Соопшението за организирање на Јавниот повик ќе биде објавено во дневниот весник “Вечер”, на интернет страната на Општина Прилеп, www.prilep.gov.mk, на огласна табла во општината, во информацискиот систем е-урбанизам и преку објава во службеното гласило на општината.

член 3

Јавниот повик ќе трае од 01.08.2015 до 31.08.2015год. – период од 31 ден, сметано од објавата во јавните гласила од член 2 од оваа одлука.

член 4

Предмет на јавниот повик е доставување на иницијативи од сите заинтересирани физички и правни лица за изработка на нови Урбанистички планови, изменување и

дополнување на постоечките Урбанистички планови или урбанистичко планска документација.

член 5

Прифатените иницијативи од Јавниот повик ќе бидат вградени во Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2015год., како документација финансирана од подносителите правни или физички лица.

член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Прилеп”

Број 08 – 1620/1
23.07.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.199/2014, 42/2015, 44/2015), Градоначалникот на Општина Прилеп го донесува следното:

СООПШТЕНИЕ

Се известуваат граѓаните и правните лица на територијата на Општина Прилеп, дека се распишува:

Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на Урбанистички планови

Јавниот повик се распишува согласно на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр.199/2014, 42/2015, 44/2015), во третиот квартал од 2015год.

- **Во период од 31 ден**, сите заинтересирани физички и правни лица треба да достават иницијативи за изработка на Урбанистички планови од членот 7 од Законот за Просторно и Урбанистичко планирање.
- **Предмет на иницијативите** може да биде донесување на нов Урбанистички план или изменување и дополнување на постоечки Урбанистички план или Урбанистичко-планска документација со конкретен предлог од подносителот на иницијативата.
- **Јавниот повик ќе трае од 01.08.2015 до 31.08.2015год. – 31 ден**, сметано од објавата во дневното гласило “Вечер”.
- **Јавниот повик ќе биде објавен** на интернет страната на Општина Прилеп, www.priлеп.gov.mk, на огласна табла во општината, во информацискиот систем е-урбанизам и преку објава во службеното гласило на општината.
- **Заинтересираните правни и физички лица** иницијативите да ги достават во писмена форма преку архивата на Секторот за урбанизам и заштита на животната

средина при Општина Прилеп или во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам во определениот рок

- **За сите прифатени иницијативи** подносителите ќе бидат информирани во писмена форма или во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам во рок од 15 дена од истекот на рокот за поднесување на иницијативи.
- **Прифатените иницијативи** од Јавниот повик ќе бидат вградени во Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2015год.
- **Средствата** за прифатените иницијативи за изготвување на потребната документација треба да ги обезбедат подносителите на иницијативите – правни или физички лица.

Број 08 – 1620/2
23.07.2015 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Марјан Ристески

СОДРЖИНА

на “Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 9 од 30.07.2015 година

1. Одлука за организирање на Јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на Урбанистички планови.....стр.1
2. СООПШТЕНИЕ.....стр.2

ИЗДАВА: Општина Прилеп

ГЛАВЕН И ОДГОВОРЕН УРЕДНИК: Марјан Ристески - Градоначалник на Општина Прилеп

ДИЗАЈН И КОМПЈУТЕРСКА ОБРАБОТКА: Горица Чатлеска

ПЕЧАТИ: Одделение за правни и општи работи. Тираж: 50 примероци.